

Службен весник

на Република Македонија

Број 66

24 април 2015, петок

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2320. Одлука за поништување на постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје.....	2	2324. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2015 година	40
2321. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за образување на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија	2	2325. Програма за изменување на Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2015 година	41
2322. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија	40	2326. Правилник за содржината и начинот на водење на евиденцијата која ја водат правните лица кои произведуваат, пласираат на пазарот и складираат производи за заштита на растенијата за произведените количества, за приемот и испораката на производите, вклучувајќи ги и производите со поминат рок на траење.....	41
2323. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија, за учебната 2014/2015 година.....	40	2327. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	42
		2328. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	42

	Стр.		Стр.
2329. Наредба за изменување на Наредбата за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2015 година.....	42	2331. Решение за измена на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	43
2330. Одлука за измена на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	42	2332. Статут на Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација (Пречистен текст)	43
		Огласен дел.....	1-64

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2320.

Врз основа на член 169 став 1, алинеја 2 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/2010, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14), а во врска со член 15 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/2012, 144/2014 и 33/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ ОБЈЕКТ НА МЕСТОТО НА ПОСТОЕЧКИОТ ДРАМСКИ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје, објавена со Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2014).

Член 2

Постапката за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје, се поништува согласно член 169 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки, бидејќи не е поднесена ниту една понуда.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за изградба на нов објект на местото на постоечкиот Драмски театар во Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2014).

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3617/1
22 април 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2321.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 14.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА РАБОТНИ ГРУПИ ЗА ПОДГОТОВКА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ПОДГОТОВКА НА ПРЕГОВАРАЧКИТЕ ПОЗИЦИИ ЗА ПРЕГОВОРИ ЗА ЧЛЕНСТВО ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Во Одлуката за образување на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија („Службен весник на Република Македонија“ бр.137/09), во член 1 зборовите: „(во натамошниот текст ЕУ)“ се заменуваат со зборовите: „(во натамошниот текст: НПАА)“.

Член 2

Членот 2 се менува и гласи:

„За секое поглавје за преговори, за политичките и економските критериуми и административните капацитети за членство во ЕУ се образува посебна работна група.

За стручна консултација за терминологија за *acquis communautaire* (правото на ЕУ) се образува посебна работна група.

За секоја од работните групи од ставовите 1 и 2 од оваа одлука се определува институција носител од која се именува раководителот на работната група.

За секое подрачје во рамките на работните групи од ставовите 1 и 2 од оваа одлука се определува институција носител на ниво на подрачје од која се именува одговорно лице по подрачје, како и институции учесници.“.

Член 3

Членот 3 се менува и гласи:

„Работните групи:

- ги планираат активностите и ги определуваат приоритетите за усогласување со правото на ЕУ и останатите приоритети врзани за процесот на европска интеграција;

- ги усогласуваат приоритетите на НПАА со другите стратешки, плански и програмски документи на Владата, како и со приоритетите за користење на странска помош, во поглавјата за кои се надлежни.

- укажуваат кое министерство или друг орган на државната управа е надлежен за секој одделен правен акт на ЕУ и потребните активности за обезбедување на усогласеност во соодветниот сектор;

- го изготвуваат, следат и редовно ажурираат делот од НПАА кој се однесува на поглавјето за кое се надлежни и го усогласуваат со другите делови од НПАА;

- прават проценка на потребните ресурси (човечки, материјални технички и др.) за градење на капацитетите за спроведувањето на законодавството;

- изготвуваат по насока на Секретаријатот за европски прашања извештаи за спроведувањето на соодветните поглавја од НПАА до Владата на Република Македонија;

- даваат препораки по предлог законите и подзаконските акти со кои се врши усогласување со правото на ЕУ кои спаѓаат во нивното поглавје до предлагачот, Секретаријатот за европски прашања и до Поткомитетот на Работниот комитет за европска интеграција;

- вршат подготовка и учествуваат во процесот на проверка на усогласеноста на националното право со правото на ЕУ (screening);

- изготвуваат преговарачки позиции на Република Македонија во процесот на преговарање со ЕУ;

- вршат стручна консултација за терминологија при подготовка на националната верзија на *acquis communautaire* (правото на ЕУ), во поглавјето за кое се надлежни;

- вршат и други работи кои произлегуваат од подготовката на НПАА и на преговарачките позиции за преговори за членство во ЕУ.

Работната група од член 2 став 2 од оваа одлука, го изготвува планот и ја усогласува динамиката за стручна консултација за терминологија употребена при подготовка на националната верзија на *acquis communautaire* (правото на ЕУ), согласно приоритетите на НПАА.“

Член 4

Во член 4 во ставот 1 по зборот “овластувања” се додаваат зборовите “(во натамошниот текст: надлежни органи, односно институции)”.

Во ставот 2 зборовите “заменик секретар” се заменуваат со зборот “координатор”.

Член 5

Членот 5 се менува и гласи:

„ Се формираат 37 работни групи и тоа:

I. Политички критериуми;

II. Економски критериуми;

III. Способност за преземање на обврските од членството во ЕУ

3.01 Слободно движење на стоки;

3.02 Слободно движење на работници;

3.03 Право на основање и слобода на давање услуги;

3.04 Слободно движење на капитал;

3.05 Јавни набавки;

3.06 Право на трговски друштва;

3.07 Право на интелектуална сопственост;

3.08 Политика на конкуренција;

3.09 Финансиски услуги;

3.10 Информатичко општество и медиуми;

3.11 Земјоделство и рурален развој;

3.12 Безбедност на храната, ветеринарна и фитосанитарна политика;

3.13 Рибарство;

3.14 Транспортна политика;

3.15 Енергетика;

3.16 Оданочување;

3.17 Економска и монетарна унија;

3.18 Статистика;

3.19 Социјална политика и вработување;

3.20 Претпријатија и индустриска политика;

3.21 Транс-европски мрежи;

3.22 Регионална политика и координација на структурни инструменти;

3.23 Правосудство и фундаментални права;

3.24 Правда, слобода и безбедност;

3.25 Наука и истражување;

3.26 Образование и култура;

3.27 Животна средина и климатски промени;

3.28 Заштита на потрошувачите и здравјето;

3.29 Царинска унија;

3.30 Надворешни односи;

3.31 Надворешна безбедносна и одбранбена политика;

3.32 Финансиска контрола;

3.33 Финансиски и буџетски одредби;

IV. Административни капацитети;

V. Стручна консултација за терминологија за *acquis communautaire*;

Составот на работните групи е даден во Прилог и е составен дел на оваа одлука.“.

Член 6

Во член 6 во ставот 1 по зборот „раководителот“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите „и заменик секретарот“ се бришат.

По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Координаторот на работната група се определува од редот на вработените во Секретаријатот за европски прашања.“

По ставот 2 кој станува став 3, се додава нов став 4 кој гласи:

„Секретаријатот за европски прашања, Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии, Секретаријатот за законодавство и Државниот заводот за статистика учествуваат во секоја од работните групи.“

Во ставот 3 кој станува став 5 зборовите „заменик секретарот“ се заменуваат со зборот „координаторот“.

Во ставот 4 кој станува став 6 зборовите „заменик секретарот“ се заменуваат со зборот „координаторот“, зборот „добро“ се заменува со зборот „активно“, а зборот „компјутер“ се заменува со зборовите „компјутерски програми за канцелариско работење“.

Во ставот 5 кој станува став 7 по зборот „група“ се става запирка и се додаваат зборовите, „по правило“, а зборовите „организационите единици во надлежните органи на државната управа, други државни органи и институции“ се заменуваат со зборовите „надлежните органи, односно институции“.

Член 7

Во член 7 во ставот 1 зборот „определена“ се заменува со зборот „усогласена“, а бројот „2“ се заменува со бројот „3“.

Во ставот 2 по зборовите „му одговара на“ се додаваат зборовите „раководното лице на органот од каде доаѓа и на“.

Во ставот 3 зборовите „заменик секретар“ се бришат, а на крајот од реченицата по зборот „група“ точката се брише и се додаваат зборовите „додека координаторот на работната група за својата работа му одговара на Заменик претседателот на Владата задолжен за европски прашања“.

Ставот 4 се менува и гласи :

„Целокупната документација подготвена од страна на работната група се чува во електронска форма во Секретаријатот за европски прашања.“

Ставот 5 се брише.

Член 8

Членот 8 се менува и гласи:

„Заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, на предлог на Раководителот на работната група, а од редот на предложените лица од надлежниот орган, односно институцијата, определува одговорно лице за усогласување, следење на степенот на усогласеност, спроведување и извршување на мерката во националното законодавство.“

Член 9

Во член 9 во ставот 1, зборовите „претставници на министерствата и другите органи на државната управа, како и претставници на други органи на државната власт и други органи и организации кои вршат јавни овластувања“ се заменуваат со зборовите „други претставници од надлежниот орган, односно институцијата“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Во работата на работната група Раководителот на работната група, во претходна консултација со координаторот на работната група, по потреба вклучува претставници на академската јавност, на деловниот и граѓанскиот сектор, како и други стручни лица надвор од државните органи, односно институции.“

Член 10

Во членот 10, точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите „најдоцна еден месец по нивното образување“.

Член 11

Членот 11 се менува и гласи:

„При работата на работните групи Секретаријатот за европски прашања:

- ја координира и управува работата на работните групи преку обезбедување на насоки кои го определуваат извршувањето на главните работи на работните групи од членот 3 од оваа одлука;
- утврдува временска рамка, содржина, методологии и алатки за подготовка на НПАА, и други прегледи;
- ја следи работата на работните групи врз основа на извештаите од работните групи за спроведување на НПАА;
- врши контрола на квалитетот на добиените материјали од работните групи, и во соработка со работните групи, врши корекција во содржината и форматот, согласно дадените насоки и методолошки упатства;
- ја чува целокупната документација подготвена од страна на работната група во електронска форма;
- врши консултација со донаторите во врска со планирањето и спроведувањето на странска помош за поддршка на приоритетите на НПАА;
- дава мислење по усогласеноста на приоритетите на НПАА со националните стратешки програми.“

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3717/1
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

Прилог

Состав на работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија

1. ПОЛИТИЧКИ КРИТЕРИУМИ

- (1) Раководител – Секретаријат за европски прашања**
- (2) Заменик раководител - Секретаријат за европски прашања**
- (3) Секретар – Секретаријат за европски прашања**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**

- Кабинет на Претседателот на Република Македонија
- Канцеларија на Претседателот на Владата на Република Македонија
- Кабинет на Претседателот на Собрание на Република Македонија
- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор

Подрачја на работната група:**1.1. ДЕМОКРАТИЈА И ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО****1.1.1. СОБРАНИЕ**

- а) Институција носител: Собрание на Република Македонија

1.1.2. ВЛАДА

- а) Институција носител: Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
- б) Институции учесници:
 - Министерство за локална самоуправа
 - Министерство за финансии
 - Државна изборна комисија

1.1.3. ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

- а) Институција носител: Министерство за информатичко општество и администрација
- б) Институции учесници:
 - Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
 - Министерство за правда
 - Министерство за информатичко општество и администрација-Државен управен инспекторат
 - Министерство за финансии
 - Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор
 - Агенција за администрација
 - Дирекција за заштита на лични податоци
 - Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

1.1.4. ПРАВОСУДСТВО

- а) Институција носител: Министерство за правда
- б) Институции учесници:
 - Судски совет на Република Македонија
 - Врховен суд на Република Македонија
 - Судски буџетски совет
 - Јавно обвинителство на Република Македонија
 - Совет на јавни обвинители
 - Академија за судии и јавни обвинители
 - Министерство за надворешни работи

1.1.5. АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА

а) Институција носител: Министерство за правда

б) Институции учесници:

- Државна комисија за спречување корупцијата
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за надворешни работи
- Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција
- Министерство за финансии-Управа за јавни приходи
- Министерство за финансии-Царинска управа
- Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање
- Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција
- Државен завод за ревизија
- Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

1.2. ЧОВЕКОВИ ПРАВА И ЗАШТИТА НА МАЛЦИНСТВА¹**1.2.1 ГРАЃАНСКИ И ПОЛИТИЧКИ ПРАВА**

а) Институција носител: Министерство за правда

б) Институции учесници:

- Министерство за правда-Управа за извршување на санкции
- Министерство за правда-Биро за застапување на Република Македонија пред ЕСЧП
- Академија за судии и јавни обвинители
- Врховен суд на Република Македонија
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за информатичко општество и администрација
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
- Народен правобранител
- Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
- Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи

1.2.2. ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ПРАВА

а) Институција носител: Министерство труд и социјална политика

б) Институции учесници:

- Министерство за правда
- Министерство за образование и наука
- Комисија за заштита од дискриминација
- Министерство за надворешни работи
- Народен правобранител

1.2.3 ПОЧИТУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАЛЦИНСТВАТА И КУЛТУРНИ ПРАВА

а) Институција носител: Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор

б) Институции учесници:

- Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
- Министерство за надворешни работи
- Управа за унапредување и развој на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
- Министерство за труд и социјална политика
- Агенција за остварување на правата на заедниците
- Народен правобранител

¹ Ова одговара на терминологијата во Европската унија за поглавјето Човекови права и заштита на малцинствата

1.3. РЕГИОНАЛНИ ПРАШАЊА И МЕЃУНАРОДНИ ОБВРСКИ

а) Институција носител: Министерство за надворешни работи

б) Институции учесници:

- Министерство за економија
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за финансии
- Министерство за транспорт и врски
- Центар за управување со кризи
- Министерство за правда
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за надворешни работи

2. ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИУМИ**(1) Раководител - Кабинет на Заменик претседател на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања****(2) Заменик раководител - Министерство за финансии****(3) Секретар - Министерство за финансии****(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања****(5) Членови:**

- Кабинет на Заменик претседател на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Министерство за економија
- Министерство за информатичко општество и администрација
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за правда
- Министерство за образование и наука
- Народна Банка на Република Македонија
- Централен Регистар на Република Македонија
- Државен завод за статистика
- Агенција за катастар на недвижности
- Агенција за супервизија на осигурување
- Комисија за хартии од вредност
- Комисија за заштита на конкуренција
- Регулаторна комисија за енергетика
- Агенција за електронски комуникации
- Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско

осигурување МАПАС

- Фонд за иновации и технолошки развој

Подрачја на работната група**1. Постоене на функционална пазарна економија****1.1 ОСНОВИ НА ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА**

а) Институција носител: Министерство за финансии

б) Институција учесник:

- Народна Банка на Република Македонија

1.2 МАКРОЕКОНОМСКА СТАБИЛНОСТ

а) Институција носител: Министерство за финансии

б) Институција учесник :

- Народна Банка на Република Македонија

1.3 СЛОБОДНО ВЗАЕМНО ДЕЈСТВО НА ПАЗАРНИТЕ СИЛИ

1.3.1 ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА НА ЦЕНИ

- а) Институција носител: Министерство за економија

1.3.2. ГОЛЕМИНА НА ПРИВАТНИОТ СЕКТОР

- а) Институција носител: Министерство за економија

- б) Институција учесник:

- Државен завод за статистика
- Министерство за финансии
- Народна Банка на Република Македонија

1.3.3. ПРИВАТИЗАЦИЈА

- а) Институција носител: Министерство за економија

1.4. НЕПОСТОЕЊЕ НА БАРИЕРИ ЗА ВЛЕЗ И ИЗЛЕЗ ОД ПАЗАРОТ

- а) Институција носител: Министерство за економија

- б) Институција учесник:

- Централен Регистар на Република Македонија

1.5. СООДВЕТЕН ПРАВЕН СИСТЕМ

- а) Институција носител: Министерство за правда

- б) Институција учесник:

- Агенција за катастар на недвижности
- Министерство за информатичко општество и администрација

1.6. ДОВОЛНО РАЗВИЕН ФИНАНСИСКИ СЕКТОР

- а) Институција носител: Министерство за финансии

- б) Институција учесник:

- Народна Банка на Република Македонија
- Агенција за супервизија на осигурување
- Комисија за хартија од вредност
- Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

МАПАС

2. СПОСОБНОСТ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРИТИСОКОТ ОД КОНКУРЕНЦИЈАТА И ПАЗАРНИТЕ СИЛИ ВО РАМКИ НА ЕУ

2.1. ДОВОЛНО КОЛИЧЕСТВО НА ЧОВЕЧКИ И ФИЗИЧКИ КАПИТАЛ

2.1.1. ДОВОЛНО КОЛИЧЕСТВО НА ЧОВЕЧКИ КАПИТАЛ

- а) Институција носител: Министерство за образование и наука

- б) Институција учесник:

- Министерство за труд и социјална политика

2.1.2. ДОВОЛНО КОЛИЧЕСТВО НА ФИЗИЧКИ КАПИТАЛ

- а) Институција носител: Министерство за финансии

- б) Институција учесник:

- Државен завод за статистика
- Министерство за информатичко општество и администрација

2.2. СЕКТОРСКА СТРУКТУРА И СТРУКТУРА НА ПРЕТПРИЈАТИЈА

2.2.1 ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА

- а) Институција носител: Министерство за економија

- б) Институција учесник:

- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за информатичко општество и администрација
- Регулаторна комисија за енергетика

2.2.2 СЕКТОРСКА СТРУКТУРА

- а) Институција носител: Централен регистар на Република Македонија
- б) Институција учесник:
 - Министерство за економија
 - Државен завод за статистика

2.2.3 МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институција учесник:
 - Кабинет на Заменик претседател на Влада на Република Македонија задолжен за економски прашања
 - Централен Регистар на Република Македонија

2.3. ВЛИЈАНИЕ НА ДРЖАВАТА ВРЗ КОНКУРЕНТНОСТА**2.3.1 ГОЛЕМИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ**

- а) Институција носител: Министерство за економија

2.3.2 ДРЖАВНА ПОМОШ

- а) Институција носител: Комисија за заштита на конкуренција

2.3.3. ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ ЗА ДРЖАВНА ПОМОШ

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институција учесник:
 - Комисија за заштита на конкуренција
 - Кабинет на Заменик претседател на Влада на Република Македонија задолжен за економски прашања

2.4. ТРГОВСКА ИНТЕГРАЦИЈА СО ЕУ

- а) Институција носител: Министерство за економија

3. СПОСОБНОСТ ДА СЕ ПРЕЗЕМАТ ОБВРСКИТЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО ВО ЕУ**3.1. СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА СТОКИ**

- (1) Раководител – Министерство за економија**
- (2) Заменик раководител – Министерство за економија**
- (3) Секретар – Министерство за економија**
- (4) Координатор- Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Институт за стандардизација на Република Македонија
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Институт за акредитација
- Биро за метрологија
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за култура
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за финансии-Царинска управа
- Министерство за здравство
- Агенција за лекови
- Министерство за економија-Управа за наменско производство
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Комисија за заштита на конкуренцијата
- Министерство за информатичко општество и администрација

Подрачја на работната група**3.1.1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ**

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за транспорт и врски
 - Агенција за лекови
 - Министерство за здравство-Државен санитарен и здравствен инспекторат
 - Министерство за култура
 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

3.1.2 ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за транспорт и врски
 - Министерство за култура
 - Агенција за лекови
 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

3.1.3 СТАР ПРИОД НА ЗАКОНОДАВСТВОТО ЗА ПРОИЗВОДИ

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Министерство за внатрешни работи
 - Агенција за лекови
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Биро за метрологија

3.1.4 НОВ И ГЛОБАЛЕН ПРИОД НА ЗАКОНОДАВСТВОТО ЗА ПРОИЗВОДИ

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Министерство за внатрешни работи
 - Агенција за лекови
 - Институт за стандардизација на Република Македонија
 - Институт за акредитација на Република Македонија
 - Биро за метрологија

3.1.5 ПРОЦЕДУРАЛНИ МЕРКИ

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за финансии-Царинска управа
 - Министерство за култура

3.2. СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА РАБОТНИЦИ

- (1) Раководител - Министерство за труд и социјална политика
- (2) Заменик раководител - Министерство за труд и социјална политика
- (3) Секретар - Министерство за труд и социјална политика
- (4) Координатор- Секретаријат за европски прашања
- (5) Членови:
 - Секретаријат за законодавство
 - Секретаријат за европски прашања
 - Државен завод за статистика
 - Министерство за надворешни работи
 - Министерство за финансии
 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија
 - Фонд за пензиско инвалидско осигурување на Македонија

Подрачја на работната група**3.2.1. ПРИСТАП ДО ПАЗАРОТ НА ТРУД (ОПШТИ ПРИНЦИПИ)**

- а) Институција носител: Министерство за труд и социјална политика
- б) Институции учесници:
 - Агенција за вработување на Република Македонија
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за надворешни работи

3.2.2. ЕУРЕС

- а) Институција носител: Министерство за труд и социјална политика
- б) Институции учесници:
 - Агенција за вработување на Република Македонија

3.2.3. КООРДИНАЦИЈА НА СИСТЕМИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

- а) Институција носител: Министерство за труд и социјална политика
- б) Институции учесници:
 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија
 - Фонд за пензиско инвалидско осигурување на Македонија

3.2.4. ЕВРОПСКА КАРТИЧКА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

- а) Институција носител: Министерство за здравство
- б) Институции учесници:
 - Министерство за труд и социјална политика
 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија

3.3. ПРАВО НА ОСНОВАЊЕ И СЛОБОДА НА ДАВАЊЕ УСЛУГИ

- (1) Раководител – Министерство за економија**
- (2) Заменик раководител – Министерство за економија**
- (3) Секретар – Министерство за економија**
- (4) Координатор- Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Комисија за заштита на конкуренцијата
- Министерство за информатичко општество и администрација

Подрачја на работната група**3.3.1. ПРАВО НА ОСНОВАЊЕ**

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Централен регистар на Република Македонија
 - Министерство за правда

3.3.2. СЛОБОДА НА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Министерство за правда
 - Министерство за финансии
 - Министерство за здравство
 - Министерство за транспорт и врски
 - Министерство за труд и социјална политика
 - Министерство за образование и наука
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за информатичко општество и администрација
 - Министерство за култура
 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

3.3.3. ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ

- а) Институција носител: Министерство за транспорт и врски
- б) Институции учесници:
 - Агенција за пошти

3.3.4. ВЗАЕМНО ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

- а) Институција носител: Министерство за образование и наука
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Министерство за правда
 - Министерство за финансии
 - Министерство за здравство
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 - Министерство за транспорт и врски
 - Министерство за труд и социјална политика
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за информатичко општество и администрација
 - Министерство за култура
 - Центар за стручно образование и обука
 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

3.4. СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА КАПИТАЛ

(1) Раководител - Министерство за финансии

(2) Заменик раководител – Народна банка на Република Македонија

(3) Секретар - Министерство за финансии

(4) Координатор- Секретаријат за европски прашања

(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Комисија за хартии од вредност
- Министерство за финансии-Државен девизен инспекторат
- Централен регистар на Република Македонија
- Агенција за странски инвестиции и промовија на извозот на Република Македонија
- Народна банка на Република Македонија
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии

Подрачја на работната група**3.4.1. ДВИЖЕЊА НА КАПИТАЛ И ИСПЛАТИ**

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институции учесници:
 - Народна банка на Република Македонија

3.4.2. СИСТЕМИ НА ИСПЛАТА

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институции учесници:
 - Народна банка на Република Македонија

3.4.3. СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ

- а) Институција носител: Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање
- б) Институции учесници:
 - Министерство за правда
 - Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање
 - Министерство за внатрешни работи
 - Народна банка на Република Македонија
 - Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција

3.5. ЈАВНИ НАБАВКИ

- (1) Раководител – Министерство за финансии-Биро за јавни набавки**
- (2) Заменик раководител – Министерство за финансии-Биро за јавни набавки**
- (3) Секретар – Министерство за финансии-Биро за јавни набавки**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**
 - Секретаријат за законодавство
 - Секретаријат за европски прашања
 - Државен завод за статистика
 - Државен завод за ревизија
 - Министерство за економија
 - Министерство за надворешни работи
 - Министерство за финансии
 - Комисија за заштита на конкуренцијата

Подрачја на работната група**3.5.1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ**

- а) Институција носител: Министерство за финансии-Биро за јавни набавки
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Државна комисија за жалби по јавни набавки

3.5.2. КОНЦЕСИИ И ДРУГИ ВИДОВИ НА ЈАВНО – ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
 - Министерство за финансии
 - Министерство за финансии-Биро за јавни набавки

3.5.3. ДОДЕЛУВАЊЕ ЈАВНИ ДОГОВОРИ

- а) Институција носител: Министерство за финансии-Биро за јавни набавки
- б) Институции учесници:
 - Државен завод за ревизија
 - Министерство за финансии-Биро за јавни набавки
 - Министерство за економија

3.5.4. ПРАВНИ ЛЕКОВИ

- а) Институција носител: Државна комисија за жалби по јавните набавки
- б) Институции учесници:
 - Министерство за финансии-Биро за јавни набавки
 - Државен завод за ревизија
 - Министерство за правда

3.6. ПРАВО НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

- (1) Раководител -Министерство за економија**
- (2) Заменик раководител – Министерство за финансии**
- (3) Секретар - Министерство за економија**
- (4) Координатор- Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**
 - Секретаријат за законодавство
 - Секретаријат за европски прашања
 - Државен завод за статистика
 - Комисија за хартии од вредност
 - Министерство за правда
 - Централен регистар на Република Македонија
 - Министерство за надворешни работи
 - Министерство за финансии

Подрачја на работната група**3.6.1. ПРАВО НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА**

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Министерство за финансии
 - Министерство за економија
 - Централен регистар
 - Комисија за хартии од вредност

3.6.2. СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Институт за овластени ревизори
 - Комисија за хартии од вредност
 - Централен регистар на Република Македонија
 - Совет за унапредување и надзор на ревизија
 - Агенција за супервизија на осигурување

3.7. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

(1) Раководител – Државен завод за индустриска сопственост

(2) Заменик раководител – Министерство за култура

(3) Секретар – Државен завод за индустриска сопственост

(4) Координатор- Секретаријат за европски прашања

(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за семе и саден материјал
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Ветеринарна управа
- Министерство за образование и наука
- Министерство за економија
- Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за внатрешни работи
- Комисија за заштита на конкуренцијата
- Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
- Академија за обука на судии и јавни обвинители
- Министерство за финансии
- Министерство за финансии-Царинска управа
- Државен завод за индустриска сопственост
- Министерство за култура
- Министерство за правда

Подрачја на работната група**3.7.1. АВТОРСКИ И СРОДНИ ПРАВА**

- а) Институција носител: Министерство за култура
- б) Институции учесници:
 - Државен завод за индустриска сопственост
 - Министерство за правда
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за економија
 - Министерство за финансии-Царинска управа
 - Министерство за култура

3.7.2. ПРАВА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

- а) Институција носител: Државен завод за индустриска сопственост
- б) Институции учесници:
 - Министерство за култура
 - Министерство за економија
 - Министерство за правда
 - Министерство за финансии-Царинска управа
 - Државен завод за индустриска сопственост

3.7.3. СПРОВЕДУВАЊЕ

- а) Институција носител: Државен завод за индустриска сопственост
- б) Институции учесници:
 - Министерство за правда
 - Министерство за економија - Државен пазарен инспекторат
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за финансии - Царинска управа
 - Државен завод за индустриска сопственост
 - Академија за обука на судии и јавни обвинители
 - Министерство за информатичко општество и администрација
 - Агенција за лекови
 - Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
 - Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија
 - Координативното тело за интелектуална сопственост

3.8. ПОЛИТИКА НА КОНКУРЕНЦИЈА

- (1) Раководител – Комисија за заштита на конкуренцијата**
- (2) Заменик раководител – Комисија за заштита на конкуренцијата**
- (3) Секретар – Комисија за заштита на конкуренцијата**
- (4) Координатор- Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**
 - Секретаријат за законодавство
 - Секретаријат за европски прашања
 - Државен завод за статистика
 - Министерство за надворешни работи
 - Министерство за финансии

Подрачја на работната група**3.8.1. АНТИТРАСТОВИ ВКЛУЧУВАЊКИ И СПОЛУВАЊА**

- а) Институција носител: Комисија за заштита на конкуренцијата
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Министерство за информатичко општество и администрација

3.8.2. ДРЖАВНА ПОМОШ

- а) Институција носител: Комисија за заштита на конкуренцијата
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Министерство за финансии
 - Министерство за транспорт и врски
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за образование и наука

3.8.3. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА

- а) Институција носител: Комисија за заштита на конкуренцијата
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Агенција за електронски комуникации
 - Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

- Регулаторна комисија за енергетика
- Министерство за транспорт и врски
- Агенција за цивилно воздухопловство
- Агенција за пошти
- Агенција за регулирање на железничкиот сектор

3.9. ФИНАНСИСКИ УСЛУГИ

(1) Раководител - Министерство за финансии

(2) Заменик раководител – Министерство за финансии

(3) Секретар - Министерство за финансии

(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања

(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Агенција за супервизија на осигурување
- Министерство за внатрешни работи
- Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување -

МАПАС

- Комисија за хартии од вредност
- Народна банка на Република Македонија
- Министерство за надворешни работи

Подрачја на работната група

3.9.1. БАНКИ И ФИНАНСИСКИ КОНГЛОМЕРАТИ

а) Институција носител: Министерство за финансии

б) Институции учесници:

- Народна банка на Република Македонија

3.9.2. ОСИГУРУВАЊЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

а) Институција носител: Министерство за финансии

б) Институции учесници:

- Агенција за супервизија на осигурувањето
- Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување -

МАПАС

- Министерство за внатрешни работи

3.9.3. ИНФРАСТРУКТУРА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПАЗАРИ

а) Институција носител: Министерство за финансии

б) Институции учесници:

- Народна банка на Република Македонија
- Комисија за хартии од вредност
- Централен депозитар за хартии од вредност
- Клириншки интербанкарски системи-КИБС

3.9.4. ПАЗАРИ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ИНВЕСТИЦИСКИ УСЛУГИ

а) Институција носител: Министерство за финансии

б) Институции учесници:

- Комисија за хартии од вредност

3.10. ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И МЕДИУМИ

- (1) Раководител – Министерство за информатичко општество и администрација
(2) Заменик раководител – Министерство за информатичко општество и администрација
(3) Секретар – Министерство за информатичко општество и администрација
(4) Координатор- Секретаријат за европски прашања
(5) Членови:

- Агенција за електронски комуникации
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
- Македонска радио телевизија
- Секретаријат за европски прашања
- Секретаријат за законодавство
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Центар за управување со кризи
- Секретаријат за спроведување на рамковниот договор
- Министерство за информатичко општество и администрација
- Комисија за заштита на конкуренцијата

Подрачја на работната група**3.10.1. ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ**

а) Институција носител: Министерство за информатичко општество и администрација

б) Институции учесници:

- Агенција за електронски комуникации
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
- Дирекција за заштита на лични податоци
- Министерство за транспорт и врски
- Институт за стандардизација
- Министерство за економија
- Министерство за финансии
- Министерство за информатичко општество и администрација
- Центар за управување со кризи
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за правда
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за внатрешни работи
- Комисија за заштита на конкуренција

3.10.2. УСЛУГИ НА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО

а) Институција носител: Министерство за информатичко општество и администрација

б) Институции учесници:

- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за образование и наука
- Министерство за финансии
- Министерство за економија
- Министерство за внатрешни работи
- Дирекција за заштита на лични податоци
- Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат
- Министерство за финансии-Царинска управа
- Министерство за култура
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Државен завод за статистика
- Македонска академска истражувачка мрежа

3.10.3. АУДИОВИЗУЕЛНА ПОЛИТИКА

а) Институција носител: Министерство за информатичко општество и администрација

б) Институции учесници:

- Министерство за култура
- Агенција за аудиовизуелни медиумски услуги

- Агенција за филм
- Државен завод за индустриска сопственост
- Македонска радио телевизија
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за правда
- Комисија за заштита на конкуренција
- Агенција за електронски комуникации
- Министерство за економија

3.11. ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

- (1) Раководител – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство**
- (2) Заменик раководител – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство**
- (3) Секретар – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство**
- (4) Координатор- Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**
 - Секретаријат за законодавство
 - Секретаријат за европски прашања
 - Државен завод за статистика
 - Министерство за надворешни работи
 - Министерство за финансии
 - Државен инспекторат за земјоделство
 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

Подрачја на работната група

3.11.1. ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАШАЊА

- а) Институција носител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- б) Институции учесници:
 - Агенција за катастар на недвижности
 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
 - Министерство за финансии

3.11.2. ЗАЕДНИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА ПАЗАРИТЕ

- а) Институција носител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Стопанска комора на Република Македонија
 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

3.11.3. РУРАЛЕН РАЗВОЈ

- а) Институција носител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- б) Институции учесници:
 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој
 - Министерство за економија
 - Министерство за животна средина и просторно планирање

3.11.4. ОРГАНСКО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

- а) Институција носител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- б) Институции учесници:
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој

3.11.5. ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

- а) Институција носител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Државен завод за индустриска сопственост
 - Министерство за животна средина и просторно планирање

3.12. БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА, ВЕТЕРИНАРНА И ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА

- (1) Раководител – Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
- (2) Заменик раководител – Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
- (3) Секретар – Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања
- (5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство
- Дирекција за радијациона сигурност
- Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

Подрачја на работната група**3.12.1. ОПШТО**

- а) Институција носител: Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
- б) Институции учесници:
 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
 - Институт за јавно здравје
 - Министерство за животна средина и просторно планирање

3.12.2. ВЕТЕРИНАРНА ПОЛИТИКА

- а) Институција носител: Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
- б) Институции учесници:
 - Ветеринарна комора
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Државен инспекторат за земјоделство
 - Факултет за ветеринарна медицина

3.12.3. СТАВАЊЕ НА ПАЗАР НА ХРАНА, НУС-ПРОИЗВОДИ И ДОБИТОЧНА ХРАНА

- а) Институција носител: Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
- б) Институции учесници:
 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Факултет за ветеринарна медицина

3.12.4. ПРАВИЛА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

- а) Институција носител: Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
- б) Институции учесници:
 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
 - Институт за јавно здравје

3.12.5. ПОСЕБНИ ПРАВИЛА ЗА ДОБИТОЧНА ХРАНА

- а) Институција носител: Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
- б) Институции учесници:
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Државен инспекторат за земјоделство

3.12.6. ФИТОСАНИТАРНА ПОЛИТИКА

а) Институција носител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство - Фитосанитарна Управа

б) Институции учесници:

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Државен инспекторат за земјоделство
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за семе и саден материјал
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3.13. РИБАРСТВО

(1) Раководител – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

(2) Заменик раководител – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

(3) Секретар – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања

(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за внатрешни работи
- Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
- Институт за сточарство
- Хидробиолошки завод – Охрид

Подрачја на работната група**3.13.1. УПРАВУВАЊЕ, ИНСПЕКЦИЈА И КОНТРОЛА НА РЕСУРСИ И ФЛОТИ**

а) Институција носител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

б) Институции учесници:

- Министерство за транспорт и врски - Капетанија на пристаништа
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Државен инспекторат за земјоделство
- Министерство за економија

3.13.2. СТРУКТУРНИ АКТИВНОСТИ

а) Институција носител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

3.13.3. ПАЗАРНА ПОЛИТИКА

а) Институција носител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

б) Институции учесници:

- Министерство за транспорт и врски - Капетанија на пристаништа
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Државен инспекторат за земјоделство
- Министерство за економија

3.14. ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

(1) Раководител – Министерство за транспорт и врски

(2) Заменик раководител – Министерство за транспорт и врски

(3) Секретар – Министерство за транспорт и врски

(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања

(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за финансии
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за надворешни работи

Подрачја на работната група**3.14.1. ПАТЕН СООБРАЌАЈ**

- а) Институција носител: Министерство за транспорт и врски
- б) Институции учесници:
 - Министерство за внатрешни работи
 - Државен инспекторат за транспорт
 - Јавно претпријатије за државни патишта
 - Републички Совет за безбедност на сообраќајот на патиштата

3.14.2. ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

- а) Институција носител: Министерство за транспорт и врски
- б) Институции учесници:
 - Управа за сигурност во железничкиот систем
 - Агенција за регулирање на железничкиот сектор
 - Комитет за водење на истрага за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти во железничкиот систем

3.14.3. ВНАТРЕШЕН ВОДЕН СООБРАЌАЈ

- а) Институција носител: Министерство за транспорт и врски
- Капетанија на пристаништа Охрид

3.14.4. КОМБИНИРАН СООБРАЌАЈ

- а) Институција носител: Министерство за транспорт и врски

3.14.5. ВОЗДУШЕН СООБРАЌАЈ

- а) Институција носител: Министерство за транспорт и врски
- б) Институции учесници:
 - Агенција за цивилно воздухопловство
 - Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“
 - Комитет за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти
 - Кабинет на заменик претседателот на Владата за економски прашања

3.14.6. ДРЖАВНА ПОМОШ

- а) Институција носител: Министерство за транспорт и врски
- б) Институции учесници:
 - Комисија за заштита на конкуренцијата
 - Министерство за финансии

3.14.7. САТЕЛИТСКА НАВИГАЦИЈА

- а) Институција носител: Министерство за транспорт и врски
- б) Институции учесници:
 - Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација „М-НАВ“
 - Агенција за цивилно воздухопловство
 - МЖ Транспорт АД-Скопје
 - ЈП МЖ Инфраструктура-Скопје

3.15. ЕНЕРГЕТИКА

- (1) Раководител – Министерство за економија**
- (2) Заменик раководител – Министерство за економија**
- (3) Секретар – Министерство за економија**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**

- Кабинет на Заменик претседател на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања
- Министерство за финансии
- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Центар за управување со кризи
- Дирекција за заштита и спасување
- Министерство за надворешни работи

Подрачја на работната група**3.15.1. СИГУРНОСТ ВО СНАБДУВАЊЕ**

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

3.15.2. ВНАТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕНЕРГИЈА

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија

3.15.3. ДРЖАВНА ПОМОШ

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Комисија за заштита на конкуренција

3.15.4. ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Регулаторната комисија за енергетика
 - Агенцијата за енергетика
 - Министерство за животна средина и просторно планирање

3.15.5. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Агенцијата за енергетика
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за транспорт и врски

3.15.6. НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА

- а) Институција носител: Министерство за економија
- б) Институции учесници:
 - Дирекција за радијациона сигурност

3.15.7. НУКЛЕАРНА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ОД РАДИЈАЦИЈА

- а) Институција носител: Дирекција за радијациона сигурност
- б) Институции учесници:
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Дирекција за радијациона сигурност

3.16. ОДАНОЧУВАЊЕ

- (1) Раководител – Министерство за финансии**
- (2) Заменик раководител – Министерство за финансии**
- (3) Секретар – Министерство за финансии**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи

Подрачја на работната група**3.16.1. ИНДИРЕКТНО ОДАНОЧУВАЊЕ**

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институции учесници:
 - Министерство за финансии-Управа за јавни приходи
 - Министерство за финансии-Царинска управа

3.16.2. ДИРЕКТНО ОДАНОЧУВАЊЕ

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институции учесници:
 - Министерство за финансии-Управа за јавни приходи

3.16.3. АДМИНИСТРАТИВНА СОРАБОТКА И МЕЃУСЕБНА ПОМОШ

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институции учесници:
 - Министерство за финансии- Управа за јавни приходи

3.16.4. ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И КОМПЈУТЕРИЗАЦИЈА

- а) Институција носител: Министерство за финансии-Управа за јавни приходи
- б) Институции учесници:
 - Министерство за финансии
 - Министерство за информатичко општество и администрација

3.17. ЕКОНОМСКА И МОНЕТАРНА УНИЈА

- (1) Раководител - Министерство за финансии**
- (2) Заменик раководител – Народна банка на Република Македонија**
- (3) Секретар - Министерство за финансии**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за економија
- Министерство за надворешни работи
- Народна банка на Република Македонија
- Министерство за финансии

Подрачја на работната група**3.17.1. МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА**

- а) Институција носител: Народна банка на Република Македонија
- б) Институции учесници:
 - Министерство за финансии

3.17.2. ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институтии учесници:
 - Народна банка на Република Македонија

3.18. СТАТИСТИКА

- (1) Раководител – Државен завод за статистика**
- (2) Заменик раководител - Државен завод за статистика**
- (3) Секретар - Државен завод за статистика**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**
 - Секретаријат за законодавство
 - Секретаријат за европски прашања
 - Министерство за финансии
 - Министерство за економија
 - Министерство за труд и социјална политика
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 - Институт за јавно здравје
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за правда
 - Министерство за финансии-Царинска управа
 - Народна банка на Република Македонија
 - Министерство за надворешни работи
 - Државен завод за статистика

Подрачја на работната група**3.18.1. СТАТИСТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА**

а) Институција носител: Државен завод за статистика

б) Институции учесници:

- Министерство за финансии
- Народна банка на Република Македонија
- Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
- Министерство за внатрешни работи
- Централен регистар на Република Македонија
- Агенција за катастар на недвижности

3.18.2. КЛАСИФИКАЦИЈА И РЕГИСТРИ

а) Институција носител: Државен завод за статистика

б) Институции учесници:

- Министерство за финансии
- Народна банка на Република Македонија

3.18.3. СТАТИСТИКА ПО СЕКТОРИ

а) Институција носител: Државен завод за статистика

б) Институции учесници:

- Министерство за финансии
- Народна банка на Република Македонија
- Министерство за правда
- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за здравство
- Министерство за образование и наука
- Министерство за информатичко општество и администрација
- Министерство за локална самоуправа
- Министерство за економија
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за надворешни работи

3.19. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И ВРАБОТУВАЊЕ**(1) Раководител – Министерство за труд и социјална политика****(2) Заменик раководител – Министерство за труд и социјална политика****(3) Секретар – Министерство за труд и социјална политика****(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања****(5) Членови:**

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Министерство за економија

Подрачја на работната група**3.19.1. ТРУДОВО ПРАВО**

а) Институција носител: Министерство за труд и социјална политика

б) Институции учесници:

- Државен инспекторат за труд
- Агенција за вработување на Република Македонија
- Министерство за економија

3.19.2. ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА

- а) Институција носител: Министерство за труд и социјална политика
- б) Институции учесници:
 - Државен инспекторат за труд
 - Државен санитарен и здравствен инспекторат
 - Државен инспекторат за техничка инспекција
 - Институт за трудова медицина

3.19.3. СОЦИЈАЛЕН ДИЈАЛОГ

- а) Институција носител: Министерство за труд и социјална политика
- б) Институции учесници:
 - Државен инспекторат за труд

3.19.4. ПОЛИТИКА НА ВРАБОТУВАЊЕ И ЕВРОПСКИ СОЦИЈАЛЕН ФОНД

- а) Институција носител: Министерство за труд и социјална политика
- б) Институции учесници:
 - Агенција за вработување на Република Македонија
 - Министерство за образование и наука
 - Центар за стручно образование и обука
 - Центар за образование на возрасни

3.19.5. СОЦИЈАЛНА ВКЛУЧЕНОСТ

- а) Институција носител: Министерство за труд и социјална политика
- б) Институции учесници:
 - Министерство за образование и наука-Управа за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
 - Министерство за здравство
 - Агенција за вработување на Република Македонија

3.19.6. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

- а) Институција носител: Министерство за труд и социјална политика
- б) Институции учесници:
 - Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија
 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија
 - Агенција за супервизија за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

3.19.7. АНТИДИСКРИМИНАЦИЈА И ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ

- а) Институција носител: Министерство за труд и социјална политика
- б) Институции учесници:
 - Агенција за остварување на правата на заедниците
 - Агенција за вработување на Република Македонија
 - Секретаријат за спроведување на рамковниот договор
 - Комисија за заштита од дискриминација
 - Народен правобранител

3.20. ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА

- (1) Раководител - Министерство за економија**
- (2) Заменик раководител - Министерство за економија**
- (3) Секретар - Министерство за економија**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**

- Државен завод за статистика
- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Министерство за економија
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за труд и социјална политика
- Министерство за локална самоуправа
- Министерство за финансии

- Министерство за образование и наука
- Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија
- Агенција за вработување на Република Македонија
- Национален совет за поддршка на конкурентноста
- Кабинет на Заменик претседател на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања
- Кабинети на министри за странски директни инвестиции
- Министерство за надворешни работи
- Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија
- Комисија за заштита на конкуренцијата
- Министерство за информатичко општество и администрација

Подрачја на работната група

3.20.1. ПРИНЦИПИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА

- а) Институција носител: Министерство за економија

3.20.2. ИНСТРУМЕНТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА И ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА

- а) Институција носител: Министерство за економија

- б) Институции учесници:

- Македонска банка за поддршка на развојот
- Фонд за иновации и технолошки развој
- Државен завод за индустриска сопственост
- Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

3.20.3. ПОЛИТИКИ ПО СЕКТОРИ

- а) Институција носител: Министерство за економија

- б) Институции учесници:

- Агенција за поддршка и промоција на туризмот

3.21. ТРАНС-ЕВРОПСКИ МРЕЖИ

(1) Раководител – Министерство за транспорт и врски

(2) Заменик раководител – Министерство за економија

(3) Секретар – Министерство за транспорт и врски

(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања

(5) Членови:

- Кабинет на Заменик претседател на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања
- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за финансии
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за надворешни работи

Подрачја на работната група

3.21.1. ТРАНС-ЕВРОПСКИ ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ

- а) Институција носител: Министерство за транспорт и врски

- б) Институции учесници:

- Агенција за државни патишта
- Агенција за регулирање на железничкиот сектор
- Министерство за финансии

3.21.2. ТРАНС-ЕВРОПСКИ ЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ

- а) Институција носител: Министерство за економија

- б) Институции учесници:

- Министерство за транспорт и врски
- АД МЕПСО - Скопје (Македонски електропреносен систем оператор)
- АД за вршење енергетски дејности МАКЕДОНСКИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ –

Скопје

3.21.3 ТРАНЕВРОПСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ

- а) Институција носител: Министерство за информатичко општество и администрација
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Министерство за транспорт и врски
 - Агенција за електронски комуникации
 - Македонска академска истражувачка мрежа

3.22. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИЈА НА СТРУКТУРНИ ИНСТРУМЕНТИ

- (1) Раководител – Министерство за финансии**
- (2) Заменик раководител – Министерство за финансии**
- (3) Секретар – Министерство за финансии**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Комисија за заштита на конкуренцијата
- Заедница на единиците на локална самоуправа на Република Македонија
- Биро за регионален развој
- Министерство за локална самоуправа

Подрачја на работната група**3.22.1 ПРАВНА РАМКА**

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институции учесници:
 - Секретаријат за европски прашања
 - Министерство за локална самоуправа

3.22.2 ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

- а) Институција носител: Министерство за финансии-Сектор за централно финансирање при склучување договори, Национален координатор за авторизација/Национален фонд
- б) Институции учесници:
 - Секретаријат за европски прашања
 - Министерство за локална самоуправа
 - Министерство за правда

3.22.3 АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

- а) Институција носител: Министерство за финансии-Сектор за централно финансирање при склучување договори, Национален координатор за авторизација/Национален фонд
- б) Институции учесници:
 - Секретаријат за европски прашања

3.22.4 ПРОГРАМИРАЊЕ

- а) Институција носител: Секретаријат за европски прашања
- б) Институции учесници:
 - Министерство за финансии
 - Министерство за транспорт и врски
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за труд и социјална политика
 - Министерство за локална самоуправа
 - Министерство за правда

3.22.5 СЛЕДЕЊЕ И ОЦЕНУВАЊЕ

- а) Институција носител: Секретаријат за европски прашања
- б) Институции учесници:
 - Министерство за финансии

3.22.6 ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институции учесници:
 - Ревизорското тело за ревизија на ИПА фондовите

3.23. ПРАВОСУДСТВО И ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА

- (1) Раководител - Министерство за правда**
- (2) Заменик раководител - Министерство за правда**
- (3) Секретар - Министерство за правда**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**

(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии

Подрачја на работната група**3.23.1. СУДСТВО**

- а) Институција носител: Министерство за правда
- б) Институции учесници:
 - Врховен суд на Република Македонија
 - Судски совет на Република Македонија
 - Судски буџетски совет при Судски совет на Република Македонија
 - Јавно обвинителство на Република Македонија
 - Совет на јавни обвинители
 - Основен суд Скопје 1
 - Основен суд Скопје 2
 - Виш Управен суд
 - Управен суд
 - Академија за судии и јавни обвинители
 - Здружение на судии на Република Македонија
 - Здружение на јавни обвинители на Република Македонија
 - Државно правобранителство на Република Македонија

3.23.2. АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА

- а) Институција носител: Министерство за правда
- б) Институции учесници:
 - Државна комисија за спречување корупцијата
 - Министерство за внатрешни работи
 - Врховен суд
 - Основен Суд Скопје 1
 - Основно Јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција
 - Академија за судии и јавни обвинители
 - Министерство за финансии - Управа за јавни приходи
 - Министерство за финансии-Царинска управа
 - Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање
 - Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција
 - Министерство за финансии-Биро за јавни набавки
 - Државен завод за ревизија
 - Агенција за управување со одземен имот
 - Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
 - Министерство за информатичко општество и администрација

3.23.3. ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА**3.23.3.1. ГРАЃАНСКИ И ПОЛИТИЧКИ ПРАВА**

а) Институција носител: Министерство за правда

б) Институции учесници:

- Министерство за правда-Управа за извршување на санкции
- Министерство за правда-Биро за застапување на Република Македонија пред ЕСЧП
- Академија за судии и јавни обвинители
- Врховен суд на Република Македонија
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за информатичко општество и администрација
- Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
- Народен правобранител
- Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
- Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи

3.23.3.2. ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ ПРАВА

а) Институција носител: Министерство труд и социјална политика

б) Институции учесници:

- Министерство за правда
- Министерство за образование и наука
- Комисија за заштита од дискриминација
- Министерство за надворешни работи
- Народен правобранител

3.23.3.3. ПОЧИТУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАЛЦИНСТВАТА

а) Институција носител: Секретаријат за спроведување на рамковниот договор

б) Институции учесници:

- Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
- Министерство за надворешни работи
- Управа за унапредување и развој на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
- Министерство за труд и социјална политика
- Агенција за остварување на правата на заедниците
- Народен правобранител

3.23.3.4. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

а) Институција носител: Дирекција за заштита на лични податоци

б) Институции учесници:

- Дирекција за заштита на лични податоци
- Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

3.23.4. ПРАВА НА ГРАЃАНИТЕ НА ЕУ

- Министерство за правда
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за надворешни работи

3.24. ПРАВДА, СЛОБОДА И БЕЗБЕДНОСТ**(1) Раководител - Министерство за внатрешни работи****(2) Заменик раководител - Министерство за внатрешни работи****(3) Секретар - Министерство за внатрешни работи****(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања****(5) Членови:**

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Државен завод за статистика

Подрачја на работната група**3.24.1. МИГРАЦИЈА**

- а) Институција носител: Министерство за внатрешни работи
- б) Институции учесници:
 - Министерство за труд и социјална политика
 - Министерство за надворешни работи
 - Министерство за здравство
 - Министерство за правда
 - Министерство за образование и наука
 - Државен завод за статистика
 - Меѓуресорска група за креирање на миграционата политика на Република

Македонија

3.24.2. АЗИЛ

- а) Институција носител: Министерство за внатрешни работи
- б) Институции учесници:
 - Министерство за труд и социјална политика
 - Министерство за здравство
 - Министерство за образование и наука
 - Управен суд
 - Виш управен суд

3.24.3. ВИЗНА ПОЛИТИКА

- а) Институција носител: Министерство за надворешни работи
- б) Институции учесници:
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за надворешни работи

3.24.4. НАДВОРЕШНИ ГРАНИЦИ И ГРАНИЦИ НА ШЕНГЕН – ЗОНАТА

- а) Институција носител: Министерство за внатрешни работи
- б) Институции учесници:
 - Министерство за внатрешни работи
 - Национален координативен центар за гранично управување
 - Министерство за надворешни работи
 - Министерство за финансии- Царинска управа

3.24.5. СУДСКА СОРАБОТКА ВО КРИВИЧНИ И ГРАЃАНСКИ ПРЕДМЕТИ

- а) Институција носител: Министерство за правда
- б) Институции учесници:
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за надворешни работи
 - Врховен суд на Република Македонија
 - Основен Суд Скопје 1
 - Јавно обвинителство на Република Македонија

3.24.6. ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА И БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ

- а) Институција носител: Министерство за внатрешни работи

3.24.6.1. ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА

- а) Институција носител: Министерство за внатрешни работи
- б) Институции учесници:
 - Министерство за финансии-Царинска управа
 - Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција
 - Основно Јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

3.24.6.2. БОРБА ПРОТИВ ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ:

- а) Институција носител: Министерство за внатрешни работи
- б) Институции учесници:
 - Министерство за правда
 - Министерство за финансии-Царинска управа
 - Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање
 - Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција
 - Основно Јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

3.24.6.3. ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ

- а) Институција носител: Министерство за внатрешни работи
- б) Институции учесници:
 - Министерство за труд и социјална политика
 - Министерство за правда
 - Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

3.24.7. БОРБА ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ

- а) Институција носител: Министерство за внатрешни работи
- б) Институции учесници:
 - Министерство за надворешни работи
 - Министерство за правда
 - Јавно обвинителство на Република Македонија
 - Дирекција за радијациона сигурност
 - Агенција за разузнавање
 - Министерство за одбрана
 - Управа за финансиско разузнавање
 - Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција

3.24.8. БОРБА ПРОТИВ ДРОГА

- а) Институција носител: Министерство за внатрешни работи
- б) Институции учесници:
 - Агенција за лекови
 - Министерство за финансии-Царинска управа
 - Јавно обвинителство на Република Македонија

3.24.9. ЦАРИНСКА СОРАБОТКА

- а) Институција носител: Министерство за финансии-Царинска управа

3.24.10. ФАЛСИФИКУВАЊЕ НА ЕВРОТО

- а) Институција носител: Министерство за внатрешни работи
- б) Институции учесници:
 - Министерство за правда
 - Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција
 - Министерство за финансии-Царинска управа
 - Управа за финансиско разузнавање
 - Народна банка на Република Македонија

3.25. НАУКА И ИСТРАЖУВАЊЕ

- (1) Раководител – Министерство за образование и наука**
- (2) Заменик раководител – Министерство за образование и наука**
- (3) Секретар – Министерство за образование и наука**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Министерство за информатичко општество и администрација
- Фонд за иновации и технолошки развој

Подрачја на работната група**3.25.1. ПОЛИТИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ**

- а) Институција носител: Министерство за образование и наука
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Министерство за финансии
 - Министерство за животна средина и просторно планирање

3.25.2. РАМКОВНИ ПРОГРАМИ

- а) Институција носител: Министерство за образование и наука

3.25.3. ЕВРОПСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОСТОР

- б) Институција носител: Министерство за образование и наука

3.26. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

- (1) Раководител – Министерство за образование и наука**
(2) Заменик раководител – Министерство за образование и наука
(3) Секретар – Министерство за образование и наука
(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања
(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Министерство за информатичко општество
- Секретаријат за спроведување на рамковниот договор

Подрачја на работната група**3.26.1. ОБРАЗОВАНИЕ**

- а) Институција носител: Министерство за образование и наука

- б) Институции учесници:

- Министерство за труд и социјална политика
- Агенција за вработување на Република Македонија
- Државен просветен инспекторат
- Биро за развој на образованието
- Центар за стручно образование и обука
- Центар за образование на возрасни
- Државен испитен центар
- Управа за унапредување и развој на образованието на јазиците на припадниците на заедниците
- Педагошка служба

3.26.2. МЛАДИ

- а) Институција носител: Министерство за образование и наука

- б) Институции учесници:

- Агенција за млади и спорт

3.26.3. КУЛТУРА

- а) Институција носител: Министерство за култура

3.26.4. ПРОГРАМИ НА ЗАЕДНИЦАТА

- а) Институција носител: Министерство за образование и наука

- б) Институции учесници:

- Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
- Секретаријат за спроведување на рамковниот договор
- Секретаријат за европски прашања

3.27. ЖИВОТНА СРЕДИНА

- (1) Раководител – Министерство за животна средина и просторно планирање**
(2) Заменик раководител – Министерство за животна средина и просторно планирање
(3) Секретар – Министерство за животна средина и просторно планирање
(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања
(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии

Подрачја на работната група**3.27.1. ХОРИЗОНТАЛНО ЗАКОНОДАВСТВО**

- а) Институција носител: Министерство за животна средина и просторно планирање
- б) Институции учесници:
 - Министерство за надворешни работи
 - Министерство за финансии
 - Министерство за транспорт и врски
 - Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
 - Заедница на единици на локална самоуправа
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за хидрометеоролошки работи
 - Агенција за Катастар на недвижности
 - Министерство за правда

3.27.2. КВАЛИТЕТ НА ВОЗДУХОТ

- а) Институција носител: Министерство за животна средина и просторно планирање
- б) Институции учесници:
 - Институт за јавно здравје
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за хидрометеоролошки работи
 - Министерство за економија
 - Агенција за цивилно воздухопловство
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за внатрешни работи

3.27.3. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

- а) Институција носител: Министерство за животна средина и просторно планирање
- б) Институции учесници:
 - Министерство за економија
 - Институт за јавно здравје
 - Министерство за транспорт и врски
 - Заедница на единици на локална самоуправа
 - Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Министерство за внатрешни работи
 - Министерство за локална самоуправа-Сектор за рамномерен регионален развој
 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

3.27.4. КВАЛИТЕТ НА ВОДАТА

- а) Институција носител: Министерство за животна средина и просторно планирање
- б) Институции учесници:
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за хидрометеоролошки работи
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за водостопанство
 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Фито санитарна управа
 - Институт за јавно здравје
 - Министерство за здравство-Државен санитарен и здравствен инспекторат
 - Министерство за транспорт и врски
 - Заедница на единици на локална самоуправа
 - Центар за управување со кризи
 - Министерство за животна средина и просторно планирање
 - Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

3.27.5. ЗАШТИТА НА ПРИРОДАТА

- а) Институција носител: Министерство за животна средина и просторно планирање
б) Институции учесници:
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Државен инспекторат за шумарство и ловство
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

3.27.6. КОНТРОЛА НА ИНДУСТРИСКО ЗАГАДУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

- а) Институција носител: Министерство за животна средина и просторно планирање
б) Институции учесници:
- Министерство за економија
- Дирекција за заштита и спасување
- Институт за стандардизација
- Институт за акредитација
- Заедница на единици на локална самоуправа
- Центар за управување со кризи
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Агенција за лекови

3.27.7. ХЕМИКАЛИИ

- а) Институција носител: Агенција за лекови
б) Институции учесници:
- Агенција за лекови
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Институт за јавно здравје
- Министерство за здравство-Државен санитарен и здравствен инспекторат
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Фитосанитарна Управа
- Министерство за труд и социјална политика-Државен инспекторат за труд
- Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

3.27.8. ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

- а) Институција носител: Министерство за животна средина и просторно планирање
б) Институции учесници:
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за семе и саден материјал
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Фитосанитарна Управа
- Институт за јавно здравје
- Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

3.27.9. БУЧАВА

- а) Институција носител: Министерство за животна средина и просторно планирање
б) Институции учесници:
- Министерство за економија
- Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат
- Министерство за економија-Државен инспекторат за техничка инспекција
- Министерство за здравство-Државен санитарен и здравствен инспекторат
- Институт за јавно здравје
- Министерство за транспорт и врски
- Агенција за цивилно воздухопловство
- Заедница на единици на локална самоуправа
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Институт за стандардизација
- Град Скопје

3.27.10. ШУМАРСТВО

а) Институција носител: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

б) Институции учесници:

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Државен инспекторат за шумарство и ловство

3.27.11 КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ

а) Институција носител: Министерство за животна средина и просторно планирање

б) Институции учесници:

- Кабинет на заменик-претседател на Владата задолжен за економски

прашања

- Македонска академија на науките и уметностите

- Министерство за економија

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство

- Министерство за култура

- Министерство за надворешни работи

- Министерство за образование

- Министерство за транспорт и врски

- Министерство за финансии

- Стопанска комора на Република Македонија

- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство-Управа за хидрометеоролошки работи

- Центар за управување со кризи

- Црвен крст на Република Македонија

- Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија

- Државен завод за статистика

- Министерство за здравство

- Институт за јавно здравје

- Институт по медицина на труд

- Агенција за цивилно воздухопловство

- Министерство за животна средина и просторно планирање

3.28. ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ И ЗДРАВЈЕТО**(1) Раководител – Министерство за економија****(2) Заменик раководител – Министерство за здравство****(3) Секретар – Министерство за економија****(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања****(5) Членови:**

- Секретаријат за законодавство

- Секретаријат за европски прашања

- Државен завод за статистика

- Министерство за надворешни работи

- Министерство за финансии

- Министерство за здравство

- Дирекција за радијациона сигурност

Подрачја на работната група**3.28.1. ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ**

а) Институција носител: Министерство за економија

б) Институции учесници:

- Министерство за финансии

- Министерство за образование и наука-Биро за развој на образованието

- Министерство за здравство

- Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат

- Министерство за животна средина и просторно планирање

- Министерство за здравство-Државен санитарен и здравствен инспекторат

- Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија

3.28.2. ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

а) Институција носител: Министерство за здравство

б) Институции учесници:

- Институт за јавно здравје
- Министерство за здравство
- Фонд за здравствено осигурување на Македонија
- Министерство за здравство-Државен санитарен и здравствен инспекторат
- Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
- Агенција за акредитација на здравствени установи
- Агенција за лекови

3.29. ЦАРИНСКА УНИЈА**(1) Раководител – Министерство за финансии – Царинска управа****(2) Заменик раководител – Министерство за финансии – Царинска управа****(3) Секретар – Министерство за финансии – Царинска управа****(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања****(5) Членови:**

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии-Сектор за даночна и царинска политика

Подрачја на работната група**3.29.1. ЗАКОНОДАВСТВО ОД ОБЛАСТА НА ЦАРИНА**

а) Институција носител: Министерство за финансии

б) Институции учесници:

- Министерство за финансии-Царинска управа
- Министерство за економија
- Министерство за финансии-Управа за јавни приходи
- Министерство за култура
- Министерство за култура-Управа за заштита на културно наследство
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за информатичко општество и администрација

3.29.2. АДМИНИСТРАТИВЕН И ОПЕРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

а) Институција носител: Министерство за финансии-Царинска управа

б) Институции учесници:

- Министерство за финансии
- Министерство за економија
- Министерство за финансии-Управа за јавни приходи
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за здравство
- Агенција за лекови
- Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија
- Министерство за економија-Државен пазарен инспекторат
- Министерство за култура
- Министерство за култура-Управа за заштита на културно наследство
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Државно јавно обвинителство на Република Македонија
- Државен завод за индустриска сопственост
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за информатичко општество и администрација

3.30. НАДВОРЕШНИ ОДНОСИ**(1) Раководител - Министерство за економија****(2) Заменик раководител - Министерство за економија****(3) Секретар - Министерство за економија****(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**

(5) Членови:

- Министерство за економија
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Министерство за финансии
- Министерство за транспорт и врски
- Министерство за животна средина и просторно планирање
- Министерство за финансии - Царинска управа
- Државен завод за статистика
- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Македонска банка за обнова и развој

Подрачја на работната група**3.30.1. ЗАЕДНИЧКА ТРГОВСКА ПОЛИТИКА**

- а) Институција носител: Министерство за економија

3.30.2. БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ СО ТРЕТИ ЗЕМЛИ

- а) Институција носител: Министерство за економија
б) Институција учесник:
- Министерство за надворешни работи

3.30.3. РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА

- а) Институција носител: Министерство за надворешни работи
б) Институции учесници:
- Министерство за економија
- Министерство за надворешни работи

3.30.4. ХУМАНИТАРНА ПОМОШ

- а) Институција носител: Министерство за надворешни работи
б) Институции учесници:
- Центар за управување со кризи
- Министерство за економија
- Министерство за надворешни работи
- Дирекција за заштита и спасување

3.31. НАДВОРЕШНА БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАНБЕНА ПОЛИТИКА

(1) Раководител - Министерство за надворешни работи

(2) Заменик раководител - Министерство за надворешни работи

(3) Секретар - Министерство за надворешни работи

(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања

(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Министерство за финансии
- Државен завод за статистика

Подрачја на работната група**3.31.1. Заедничка безбедносна и одбранбена политика**

- а) Институција носител: Министерство за надворешни работи
б) Институции учесници:
- Министерство за одбрана
- Министерство за внатрешни работи
- Дирекција за безбедност на класифицирани информации

3.31.2. Заедничка надворешна безбедносна политика

- а) Институција носител: Министерство за надворешни работи
б) Институции учесници:
- Министерство за одбрана
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за економија

- Министерство за правда
- Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање
- Министерство за финансии-Царинска управа
- Дирекција за безбедност на класифицирани информации
- Народна банка на Република Македонија

3.32. ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА

(1) Раководител - Министерство за финансии

(2) Заменик раководител - Министерство за финансии

(3) Секретар - Министерство за финансии

(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања

(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за финансии
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии - Управа за финансиска полиција
- Државен завод за ревизија
- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија
- Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
- Министерство за финансии - Сектор за централно финансирање и склучување на договори
- Министерство за финансии – Сектор за јавна внатрешна финансиска контрола
- Ревизорско тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош

Подрачја на работната група

3.32.1. ЈАВНА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА И НАДВОРЕШНА РЕВИЗИЈА

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институции учесници:
 - Државен завод за ревизија
 - Ревизорско тело за ревизија на инструмент за претпристапна помош

3.32.2. ЗАШТИТА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕУ

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институции учесници:
 - Министерство за финансии-Управа за финансиска полиција
 - Министерство за внатрешни работи

3.33. ФИНАНСИСКИ И БУЏЕТСКИ ОДРЕДБИ

(1) Раководител - Министерство за финансии

(2) Заменик раководител - Министерство за финансии

(3) Секретар - Министерство за финансии

(4) Координатор - Секретаријат за европски прашања

(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за финансии
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии-Царинска управа
- Генерален секретаријат на Влада на Република Македонија
- Министерство за финансии-Управа за јавни приходи

Подрачја на работната група

3.33.1. ТРАДИЦИОНАЛНИ СОПСТВЕНИ РЕСУРСИ

- а) Институција носител: Министерство за финансии
- б) Институција учесник:
 - Министерство за финансии-Царинска управа
 - Министерство за финансии-Управа за јавни приходи
 - Државен завод за статистика

4. АДМИНИСТРАТИВНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРИМЕНА НА ЕВРОПСКОТО ПРАВО

- (1) Раководител – Министерство за информатичко општество и администрација**
- (2) Заменик раководител – Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија**
- (3) Секретар – Министерство за информатичко општество и администрација**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**
- (5) Членови:**

- Секретаријат за законодавство
- Секретаријат за европски прашања
- Државен завод за статистика
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за финансии
- Секретаријат за спроведување на рамковниот договор
- Државен завод за ревизија

Подрачја на работната група**4.1. ХОРИЗОНТАЛНИ ПРАШАЊА – РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА**

а) Институција носител: Министерство за информатичко општество и администрација

б) Институции учесници:

- Агенција за администрација
- Министерство за правда
- Министерство за финансии
- Министерство за локална самоуправа
- Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
- Секретаријат за спроведување на рамковниот договор

4.2. ЈАКНЕЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА ЕУ

а) Институција носител: Секретаријат за европски прашања

б) Институции учесници:

- Министерство за информатичко општество и администрација
- Министерство за надворешни работи
- Секретаријат за законодавство
- Агенција за администрација
- Министерство за финансии
- Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија
- Секретаријат за спроведување на рамковниот договор
- Собрание на Република Македонија
- Министерство за локална самоуправа

5. СТРУЧНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ТЕРМИНОЛОГИЈА ЗА ACQUIS COMMUNAUTAIRE:

- (1) Раководител – Секретаријат за европски прашања**
- (2) Заменик раководител – Секретаријат за европски прашања**
- (3) Секретар – Секретаријат за европски прашања**
- (4) Координатор - Секретаријат за европски прашања**

(5) Членови:

- Секретаријат за законодавство
- Раководители на сите 36 работни групи
- Институт за македонски јазик
- Филолошки факултет
- Правен факултет
- Македонска академија на науките и уметностите

2322.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.04.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на објект кој се наоѓа на КП бр. 221, КО Центар 2, ул. „Железничка“ бр. 26, општина Центар.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3818/1
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

2323.

Врз основа на член 54, став 3 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БРОЈОТ НА СТИПЕНДИСТИТЕ И ВИСИНАТА НА СТИПЕНДИИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија, за учебната 2014/2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 161/2014) по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

„Член 2-а

Месечниот износ на стипендиите утврден во членот 2 од оваа одлука, почнувајќи од исплатата на стипендиите за месец април 2015 година се зголемува за 10 % и изнесува:

1. Стипендија за талентирани ученици-спортисти - 2.970 денари,
2. Стипендија за талентирани ученици од средното образование - 2.970 денари,
3. Стипендија за ученици со посебни потреби - 2.750 денари,
4. Стипендија за социјална поддршка на ученици - 2.200 денари,
5. Стипендија за ученици-деца без родители - 2.750 денари и
6. Стипендија за ученици кои реализираат наставни програми од угостителско - туристичката струка - 2.200 денари.”.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3978/1
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2324.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/2013, 120/2013 и 41/2014) и член 41, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.155/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2015 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/2014), во точка 1 во став 7, во алинејата 1 износот “3.630” се заменува со износот “3.993”.

Во алинејата 2 износот “5.500” се заменува со износот “6.050”.

Во алинејата 3 износот “4.000” се заменува со износот “4.400”.

Во алинејата 4 износот “3.000” се заменува со износот “3.300”.

Во алинејата 5 износот “2.500” се заменува со износот “2.750”.

Во алинејата 6 износот “3.000” се заменува со износот “3.300”.

Во алинејата 7 износот “3.000” се заменува со износот “3.300”.

Во алинејата 8 износот “4.000” се заменува со износот “4.400”.

Во алинејата 9 износот “5.500” се заменува со износот “6.050”.

Во алинејата 10 износот “3.000” се заменува со износот “3.300”.

Во алинејата 16 износот “3.630” се заменува со износот “3.993”.

Алинејата 17 се менува и гласи:

„стипендии за студенти-деца на починатите припадници на Армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи во хеликоптерската несреќа, по основ на потпишани договори со Министерството за образование и наука во износ од 3.993 денари за девет месеци во годината”.

Во алинејата 18 износот “5.150” се заменува со износот “5.665”.

2. Износите од точка 1 од оваа програма ќе се исплаќаат почнувајќи со исплатата на стипендиите за месец април 2015 година.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-3976/1
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

2325.

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/2005, 117/2008, 17/2011, 135/2011, 15/2013 и 41/2014) и член 41, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.155/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 14.4.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 202/2014), во точка 1, во став 6,

во алинејата 1 износот “2.200” се заменува со износот “2.420”.

Во алинејата 2 износот “2.000” се заменува со износот “2.200”.

Во алинејата 3 износот “1.500” се заменува со износот “1.650”.

Во алинејата 4 износот “2.000” се заменува со износот “2.200”.

Во алинејата 5 износот “2.700” се заменува со износот “2.970”.

Во алинејата 6 износот “2.700” се заменува со износот “2.970”.

Во алинејата 7 износот “2.500” се заменува со износот “2.750”.

Во алинејата 8 износот “2.000” се заменува со износот “2.200”.

Во алинејата 9 износот “2.500” се заменува со износот “2.750”.

Во алинејата 10 износот “2.200” се заменува со износот “2.420”.

Во алинејата 11 износот “2.200” се заменува со износот “2.420”.

Во алинејата 12 износот “2.000” се заменува со износот “2.200”.

2. Износите од точка 1 од оваа програма ќе се исплаќаат почнувајќи со исплатата на стипендиите за април 2015 година.

3. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3977/1
14 април 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**

2326.

Врз основа на член 27 став (6) од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13 и 10/15), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**ПРАВНИК
ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИЈАТА КОЈА ЈА ВОДАТ ПРАВНИТЕ
ЛИЦА КОИ ПРОИЗВЕДУВААТ, ПЛАСИРААТ НА
ПАЗАРОТ И СКЛАДИРААТ ПРОИЗВОДИ ЗА
ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ
КОЛИЧЕСТВА, ЗА ПРИЕМОТ И ИСПОРАКАТА
НА ПРОИЗВОДИТЕ, ВКЛУЧУВАЈКИ ГИ И
ПРОИЗВОДИТЕ СО ПОМИНАТ РОК НА ТРАЕЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува содржината и начинот на водење на евиденцијата која ја водат правните лица кои произведуваат, пласираат на пазарот и складираат производи за заштита на растенијата (во понатамошниот текст: производи) за произведените количества, за приемот и испораката на производите, вклучувајќи ги и производите со поминат рок на траење.

Член 2

Евиденцијата од членот 1 на овој правилник ги содржи следните податоци:

- трговски назив на производот;
- активна супстанција која ја содржи производот;
- намена на производот;
- рок на траење на производот;
- вид на производи со поминат рок на траење;
- количество на производи со поминат рок на траење;
- датум на кој е извршена продажбата/производството;
- количество на произведени/продадени производи;
- име и презиме на овластеното лице кое го издало производот;
- име, презиме, адреса и контакт на лицето (правно и/или физичко) кое го подигнало производот (согласно документ за идентификација - лична карта или електронска картичка за евиденција на производство, продажба и употреба производи за заштита на растенијата);
- датум на враќање на празната амбалажа од употребените производи за заштита на растенијата / амбалажа со остатоци од производи за заштита на растенијата / производи за заштита на растенијата со поминат рок на траење;
- име и презиме на овластеното лице кое ја примило вратената празна амбалажа од употребените производи за заштита на растенијата / амбалажа со остатоци од производи за заштита на растенијата / производи за заштита на растенијата со поминат рок на траење; и
- име, презиме, адреса и контакт на лицето (правно и/или физичко) кое ја вратило празната амбалажа од употребените производи за заштита на растенијата/амбалажа со остатоци од производи за заштита на растенијата/производи за заштита на растенијата со поминат рок на траење (согласно документ за идентификација - лична карта или електронска картичка за евиденција на производство, продажба и употреба производи за заштита на растенијата).

Член 3

Евиденцијата од членот 1 на овој правилник се води електронски и пишано на дневна основа и се внесуваат податоци за секој производ одделно кој се произведува, пласира на пазарот или складира.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-45/3
25 март 2015 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****2327.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.4.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Отуње, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Отуње, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Отуње.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-5445/1
7 април 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2328.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 7.4.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црвена Вода, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црвена Вода, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Црвена Вода.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-5443/1
7 април 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****2329.**

Врз основа на член 57 став (1) алинеја 2 од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ МЕРКИ И КОНТРОЛИ ЗА ЗАШТИТА НА ЈАВНОТО ЗДРАВСТВО ОД КОНТАМИНЕНТИ ИЛИ РЕЗИДУИ КОИ СЕ ПРЕНЕСУВААТ ОД ЖИВОТНИТЕ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ВО 2015 ГОДИНА****Член 1**

Во Наредбата за извршување на ветеринарните мерки и контроли за заштита на јавното здравство од контаминенти или резидуи кои се пренесуваат од животните или производите од животинско потекло во 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 195/14) во членот 4 ставот (2) се менува и гласи:

„Лабораториското испитување од став (1) на овој член треба да се врши со метод на репрезентативна мостра под надзор на официјален ветеринар при што во периодот од 1 декември до 30 април испитувањето треба да се врши еднаш во две недели, а во периодот од 1 мај до 30 ноември лабораториското испитување треба да се врши еднаш месечно.“.

Член 2

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2103/3
15 април 2015 година
Скопје

Директор,
м-р **Зоран Поповски, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****2330.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), член 17 став 1 и член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по известувањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола, на седницата одржана на ден 22.4.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во преамбулата на Одлуката за користење на повластена тарифа за електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-218/14 од 17.12.2014 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 188/14, зборовите: „Друштвото

за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола“.

2. Во точката 1 зборовите: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.11-ти Октомври, бр. 18/10, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола, со седиште на ул.Добриное Радославлевик бр.22, Битола“.

3. Во точката 2 алинеја 1 се менува и гласи: „назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола, со седиште на ул.Добриное Радославлевик бр.22, Битола“.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-218/14
22 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2331.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15), член 17 став 1 и член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/14), постапувајќи по известувањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола, на седницата одржана на ден 22.4.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во преамбулата на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-217/14 од 17.12.2014 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.188/14, зборовите: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола“.

2. Во точката 1 зборовите: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.11-ти Октомври, бр. 18/10, Скопје“ се менуваат и гласат: „Друштвото за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола, со седиште на ул.Добриное Радославлевик бр.22, Битола“.

3. Во точката 2 алинеја 1 се менува и гласи: „назив и седиште: Друштво за трговија, производство и услуги ЈАКО СОЛАР ДОО Битола, со седиште на ул.Добриное Радославлевик бр.22, Битола“.

4. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-217/14
22 април 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ВО ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА М-НАВ АД СКОПЈЕ

2332.

Врз основа на член 22, 287, 418 став (3) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 41/14 и 138/14) и член 3 од Одлуката за дополнување на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација, донесена од Владата на Република Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација број 42-874/1 од 17.2.2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/15), Надзорниот одбор на Друштвото, на состанокот одржан на 24.3.2015 година го утврди Пречистениот текст Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација.

Пречистениот текст Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација ги опфаќа: Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација. („Службен весник на Република Македонија“ бр.197/14), Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација, број 42-11372/1 од 29.12.2014 („Службен весник на Република Македонија“ бр.202/14) и Одлука за дополнување на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација број 42-874/1 од 17.2.2015 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/15).

СТАТУТ НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет и основање

Член 1

Со овој Статут се уредуваат: фирмата и седиштето на друштвото, заштитниот знак, печатот и штембилот, предметот на работење на друштвото, износот на основната главнина, номиналната вредност на акциите, бројот на акциите, положбата, правата и ограничувањата на акционерот, обврските, ограничувањата и погодностите, постапката за свикнување и одржување на собранието, фирмата, седиштето, ЕМБС на основачот, видот, составот и начинот на избор на органот на управување, односно на Надзорниот одбор и нивната надлежност, внатрешната организација, формата и начинот на објавувањата што ги врши Друштвото, како и други прашања што се од значење за Друштвото.

Член 2

Друштвото го основа Република Македонија.
Во име на основачот, Владата на Република Македонија ги презема без јавен повик сите акции и потпишува изјава.

Правата и обврските на друштвото се утврдени со одредбите на Законот за трговските друштва, Законот за воздухопловство и одредбите на овој Статут.

Времетраење

Член 3

Друштвото се основа на неопределено време на траење.

Фирма, печат, штембил и заштитен знак

Член 4

Акционерското друштво ќе работи и ќе учествува во правниот промет под фирма: Акционерско друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давање услуги во воздухопловната навигација.

Скратен назив на фирмата е: "М-НАВ" А.Д. - Скопје.

Во правниот промет со странство називот на Друштвото е "M-NAV", Macedonian Air Navigation Service Provider, GOJSC.

Член 5

Друштвото има печат, штембил и заштитен знак.

Печатот е со округла форма во кој е напишан полниот назив на фирмата и заштитниот знак.

Друштвото има и мал печат во кој е напишан скратениот назив на фирмата.

Штембилот има правоаголна форма со полниот назив на Друштвото, со ознака на број и датум.

Заштитниот знак се употребува на меморандумот, рекламните и другиот пропаганден материјал и во други случаи.

Формата и изгледот на печат, штембилот и заштитниот знак поблиску се уредуваат со Правилникот за печат, штембил и заштитен знак што го донесува Управниот одбор на Друштвото.

Седиште на Друштвото

Член 6

Седиштето на Друштвото е во општина Илинден, улица "Босфор" број 7.

Предмет на работење

Член 7

Предмет на работењето на друштвото се следните дејности:

1. Давање на услуги на воздухопловна навигација (ANS – Air Navigation Services) како приоритетна дејност на друштвото, која опфаќа:

1.1. АТМ услуги (Air Traffic Management) и тоа:

а) АТЦ услуги (ATS- Air Traffic Services):

- контрола на летање (ATC- Air Traffic Control), која се дава на воздухопловите преку издавање на одобренија и инструкции на надлежната контрола на летање за да се овозможи безбеден, редовен и брз проток на воздушниот сообраќај;

- информирање во лет (FIS – Flight Information Service), која се дава преку издавање на информации значајни за безбедно одвивање на воздушниот сообраќај; и

- тревожење (ALRT – Alerting Service) која се дава за воздухоплов кој има потреба од потрага и спасување преку известување и координирање на надлежните субјекти.

б) регулирање на протокот на воздушен сообраќај (ATFM - Air Traffic Flow Management), која се дава за да се овозможи максимално искористување на капацитетот на контролата на летање и обемот на сообраќајот;

в) организација на воздушниот простор (ASM – Air Space Management), која се дава за да се обезбеди максимално и флексибилно искористување на воздушниот простор за сите корисници.

1.2. услуги на воздухопловно информирање (AIS – Aeronautical Information Service), кои опфаќаат: собирање, обработка и дистрибуција на воздухопловните информации, итни известувања, воздухопловен информативен циркулар, воздухопловни карти и постапки и процедури за летање;

1.3. метеоролошките услуги кои опфаќаат собирање, обработка и дистрибуција на метеоролошки информации, метеоролошка прогноза, метеоролошки известувања и метеоролошки предупредувања;

1.4. поставување, одржување, контрола и мониторирање на техничките средства, уредите и опремата, за давање на услуги на воздухопловна навигација (CNS Services); и

1.5. водење на евиденција за наплата на надоместоци од прелети.

2. Обука на АНС персонал.

II. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Член 8

Основната главнина на Друштвото изнесува 1.153.990.000,00 денари или 18.866.619,69 евра поделени на 1.153.990 обични акции со номинална вредност од 1.000,00 денари за една акција.

Зголемување на основната главнина

Член 9

Основната главнина може да се зголемува со:

- издавање на нови акции;
- со одобрен капитал;
- со средства на друштвото;
- со условно зголемување на основната главнина.

Член 10

Одлука за зголемување на основната главнина донесува Собранието на Друштвото.

III. ФИРМА, СЕДИШТЕ И ЕМБС НА ОСНОВАЧОТ

Член 11

Фирмата на основачот е Влада на Република Македонија.

Седиштето на основачот е во Скопје на ул. "Илинденска" б.б.

Матичен број на основачот е 4064674.

IV. ОРГАНИ НА ДРУШТВОТО

Член 12

Органи на Друштвото се:

- Собрание,
- Управен одбор,
- Надзорен одбор.

V. СОБРАНИЕ

Член 13

Правата и обврските на Собранието на друштвото ги врши Владата на Република Македонија.

Член 14

Собранието на друштвото се свикнува под услови и случаи определени со Законот за трговски друштва.

Надлежности на Собранието

Член 15

Собранието одлучува само за прашањата изрично определени со закон и со овој статут, а особено за:

1. донесување и измени на статутот на Друштвото;
2. одобрување на годишната сметка, на финансиските извештаи и на годишниот извештај за работата на Друштвото во претходната деловна година и одлучување за распределбата на добивката;
3. избор и отповикување на членовите на Надзорниот одбор;
4. одобрување на работата и на водењето на работењето со Друштвото на членовите на Управниот одбор и на Надзорниот одбор, при што за одобрување на работата на членовите на органите на Друштвото се гласа одделно за секој член на органот;
5. одобрување на менаџерскиот договор што се склучува помеѓу Друштвото и член на управен одбор;
6. зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
7. издавање акции и други хартии од вредност;
8. назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи;
9. преобразба на Друштвото во друга форма на друштво, како и за статусните промени на Друштвото;
10. престанок на Друштвото;
11. одлучување за покривање на загубите.

VI. УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО

Член 16

Управувањето со Друштвото е организирано според двостепениот систем.

Друштвото има Управен одбор и Надзорен одбор.

Состав и избор на членови на Управен одбор

Член 17

Управниот одбор е составен од 3 члена. Надзорниот одбор, ги избира членовите на Управниот одбор со мнозинство гласови од вкупниот број гласови. Со одлуката за избор на членови на Управниот одбор, еден од членовите на управниот одбор се именува за Претседател на Управниот одбор.

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за давање на услуги во воздухопловна навигација и носи назив, извршен директор за воздухопловна навигација. Членот се избира од редовите на вработените и мора да има стручни знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејноста на друштвото, да поседува валидна дозвола на радарски контролор на летање и најмалку 6 годишно работно искуство како радарски контролор на летање.

Еден од членовите на Управниот одбор ја води, организира и е одговорен за техничките средства во воздухопловна навигација и носи назив, извршен директор за воздухопловна техника. Членот се избира од редовите на вработените и мора да има стручни знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејноста на друштвото, да поседува валидна дозвола на воздухопловно-технички персонал и најмалку 6 годишно работно искуство како воздухопловно - технички персонал.

Еден од членовите на Управниот одбор ги води и врши финансиските работи, правните работи, развој и инвестиции и е одговорен за финансиското работење, правното работење, развој и инвестиции и носи назив, извршен директор за финансиски работи, правни ра-

боти, развој и инвестиции. Членот мора да има стручни знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејноста на друштвото и најмалку 6 годишно работно искуство во соодветна дејност.

Членовите на Управниот одбор се избираат за време од 4 години со право на реизбор.

Членот на Управниот одбор не може да биде избран за член на управен одбор односно за извршен член на одбор на директори во други акционерски друштва со седиште во Република Македонија.

Еднаква положба на членовите на Управниот одбор

Член 18

Членовите на Управниот одбор имаат исти права и обврски, без оглед на тоа како се распределени правата и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат според овластувањата определени со закон и според работите што им се доверени со закон и со овој статут.

Управниот одбор на својот конститутивен состанок донесува Деловник за работа.

Права и обврски на членовите на Управниот одбор

Член 19

Правата и обврските на членовите на Управниот одбор, покрај правата и обврските определени со закон, може да се определат со Договор за уредување на односите меѓу Друштвото и член на Управен одбор (Менаџерски договор).

Договорот од став 1 од овој член го склучува Надзорниот одбор по претходно добиено одобрение од Собранието на друштвото, а го потпишува претседателот на Надзорниот одбор.

Надлежност на Управниот одбор

Член 20

Управниот одбор во рамките на својата надлежност, ги врши следните работи:

- ја утврдува деловната политика;
- донесува Програма за работа и развоен план на друштвото, Годишен оперативен план за работа, Годишен финансиски план, Годишен план за јавни набавки, Програма за инвестициони вложувања;
- поднесува тримесечни извештаи кои содржат показатели за финансиското работење на друштвото до Надзорниот одбор и до Собранието на друштвото;
- го усвојува елаборатот за пописот на средствата, побарувањата и обврските на друштвото;
- поднесува годишна сметка, годишни финансиски извештаи и годишен извештај за раобтењето на друштвото по истекот на деловната година;
- одлучува за расходување и оттуѓување на основни средства;
- поднесува предлог за изменување и дополнување на Статутот;
- донесува одлуки за инвестиции;
- донесува одлуки за одобрување на договори за инвестициони вложувања;
- одобрува склучување на договори од поголемо значење и со подолг период на траење;
- донесува одлука за употреба на посебната резерва заради покривање на загубата на друштвото;
- одлучува за вршење отпис на средствата, побарувањата и обврските;
- одлучува за склучување на колективен договор;
- одлучува за внатрешната организација и систематизација на работните места;

- одлучува за назначување на лица со посебни овластувања и одговорности (раководни лица кои го вршат секојдневното водење на работењето на Друштвото);

- ги донесува општите акти на друштвото на барањето на Собранието на друштвото и Надзорниот одбор, подготвува општи акти и одлуки, чие донесување е во нивна надлежност;

- одлучува за разрешување на работниците со посебни овластувања и одговорности (раководни лица);

- се грижи и презема потребни дејствија за исполнување на со Закон пропишаните обврски на Друштвото;

- формира комисии од редот на членовите на Управниот одбор и од други лица;

- одлучува за издавање на основните средства на Друштвото под закуп;

- одлучува за барање од надлежни органи и институции;

- ги определува овластените потписници на Друштвото;

- ги утврдува цените на услугите на Друштвото со писмена одлука;

- донесува одлуки чија вредност е до 50.000 евра, во денарска противвредност, а за одлуките над 50.000 евра, во денарска противвредност, со одобрение на надзорниот одбор;

- одлучува за службени патувања во странство, доколку патуваат повеќе од тројца вработени од Друштвото на ист состанок;

- врши и други работи кои не се во надлежност на Собранието и Надзорниот одбор на Друштвото.

Член 20-а

Во записникот од седницата на Управниот одбор се внесуваат податоци за гласањето на секој член на Управниот одбор поединечно со образложение за причините за гласањето.

Застапување на Друштвото

Член 21

Членовите на Управниот одбор го застапуваат Друштвото во односите со трети лица заеднички.

Управниот одбор, со одобрение на Надзорниот одбор, може да овласти еден или повеќе членови на Управниот одбор да го застапуваат Друштвото. Во тој случај, другите членови на Управниот одбор се исклучени од застапувањето.

Управниот одбор поднесува пријава за упис во трговскиот регистар на членовите на Управниот одбор овластени за застапување на Друштвото.

Комисии на Управен одбор

Член 22

Управниот одбор може да формира комисии за решавање на одредени прашања. Составот, условите, содржината на работата и начинот на работењето на овие комисии поблиску се уредува со Деловникот или друг акт на Управниот одбор.

Награда на членовите на Управниот одбор

Член 23

Членовите на Управниот одбор имаат право на плата, односно месечен надомест, право на осигурување на животот, мотивирачки надоместоци (бонуси), надомест на патни и на други трошоци.

Состав и избор на членовите на Надзорниот одбор

Член 24

Надзорниот одбор има 3 члена.

Собранието ги избира членовите на Надзорниот одбор.

Еден од членовите на Надзорниот одбор мора да има стручни знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејност од областа на воздухопловството.

Еден од членовите на Надзорниот одбор мора да има стручни знаења, способности и искуство во организирање и водење на дејност од областа на финансиското работење.

Еден од членовите на Надзорниот одбор е независен и е предложен од страна на синдикатот.

Членовите на Надзорниот одбор се избираат за време од 4 години, со право на реизбор.

Член на Надзорен одбор не може во исто време да биде избран во повеќе од 5 надзорни одбори односно во повеќе од 5 одбори на директори како неизвршен член на акционерски друштва со седиште во Република Македонија.

Еднаква положба на членовите на Надзорниот одбор

Член 25

Членовите на Надзорниот одбор имаат исти права и обврски, без оглед на тоа како се распределени правата и обврските меѓу нив во органот. Работите ги вршат според овластувањата определени со закон и според работите што им се доверени со закон и со овој Статут.

Надзорниот одбор на својот конститутивен состанок донесува Деловник за работа.

Претседател на Надзорен одбор

Член 26

Надзорниот одбор, од редот на своите членови, избира Претседател на Надзорниот одбор. Одлуката за избор се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови на Надзорниот одбор.

Претседателот на Надзорниот одбор ги свикнува состаноците и претседава со нив, одговорен е за водењето на евиденцијата за состаноците и организирање на работата и одлучувањето на Надзорниот одбор.

Ако Претседателот не е во можност да ја врши функцијата или е отсутен, со состаноците на Надзорниот одбор претседава член на Надзорниот одбор избран со мнозинство гласови на присутните членови на Надзорниот одбор.

Надзорниот одбор може да го разреши Претседателот во било кое време и да избере нов претседател.

Надлежност на Надзорниот одбор

Член 27

Надзорниот одбор врши надзор врз управувањето со Друштвото што го врши Управниот одбор.

Надзорниот одбор може да врши увид и да ги проверува книгите и документите на друштвото, како и имотот, особено благајната на друштвото и хартиите од вредност.

Надзорниот одбор дава одобрение на сите одлуки што ги донесува Управниот одбор над 50.000 евра во денарска противвредност и на одлуките на Управниот одбор доколку на службен пат во странство патуваат повеќе од тројца вработени од Друштвото на ист состанок.

Комисии на Надзорен одбор

Член 28

Надзорниот одбор може да формира комисии за решавање на одредени прашања. Составот, условите, содржината на работата и начинот на работењето на овие комисии поблиску се уредува со Деловникот или друг акт на Надзорниот одбор.

Начин на работа на Надзорниот одбор

Член 29

Надзорниот одбор работи ако се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови.

Начин на одлучување на Надзорниот одбор

Член 30

Одлуките на Надзорниот одбор се сметаат за донесени ако за нив гласале повеќе од половината од вкупниот број на членовите на Надзорниот одбор.

Во записникот од седницата на Надзорниот одбор се внесуваат податоци за гласањето на секој член на Надзорниот одбор поединечно со образложение за причините за гласањето.

Награда на членовите на Надзорниот одбор

Член 31

Собранието со одлука го определува пашалот по состанок на членовите на Надзорниот одбор.

Членовите на Надзорниот одбор имаат право и на надомест на патни трошоци, право на осигурување на живот, како и други права што се поврзани со вршењето на нивната функција (користење работни простории, и други потребни средства за работа).

VII. ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА НА ДРУШТВОТО

Член 32

Внатрешната организација на друштвото е поделена на три сектори и тоа:

- сектор за воздухопловна навигација;
- сектор за воздухопловна техника и
- сектор за финансиски работи, правни работи, развој и инвестиции.

Со Акт на Управниот одбор поблиску се уредува внатрешната организација и работите кои се извршуваат во друштвото.

VIII. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ДРУШТВОТО

Член 33

Работните односи, платите и другите права од работен однос се уредуваат со Законот за воздухопловство и прописи донесени врз основа на него, Законот за работни односи, колективен договор, Законот за трговските друштва и другите општи акти кои ги донесува Управниот одбор.

Член 34

Овој Статут е основниот акт на Друштвото. Сите други акти на Друштвото мора да бидат во согласност со овој Статут. Акти на Друштвото се:

- Колективен договор;
- Правилник за внатрешна организација;
- Правилник за систематизација на работни места;
- Правилник за плати и други надоместоци кои произлегуваат од работен однос;
- Правилник за заштита од пожар;

- Правилник за деловна тајна и за исклучоците од слободен пристап до информациите;
- Правилник за печат, штембил и заштитен знак;
- Правилник за лични заштитни средства и опрема;
- Правилник за финансиска помош, донации и спонзорства;

- Правилник за редот и дисциплината, и
- други акти согласно закон и Колективен договор.
Одредбите на другите акти кои се во спротивност на овој Статут не може да се применуваат.

Член 35

Актите на Друштвото влегуваат во сила со денот на донесувањето, освен ако со закон не е поинаку определено. Ако актот согласно со законот треба да се објави, објавувањето се врши на Огласната табла на Друштвото и по електронски пат.

Член 36

Друштвото има право, одредени податоци со чие контролирано откривање може да биде нанесена штета на неговите деловни интереси, да ги прогласи за деловна тајна.

Прогласувањето на податоците за деловна тајна се утврдува со акт кој го донесува Управниот одбор.

Не може да се прогласи за деловна тајна податок, кој согласно закон и овој статут не може да се прогласи за таен податок, или е пропишано дека е јавен податок, или постои обврска јавно да се објави.

Забрана за конкуренција

Член 37

Членовите на Управниот одбор без одобрение на Надзорниот одбор не смеат:

- 1) за своја или за туѓа сметка да вршат работи коишто спаѓаат во предметот на работење на Друштвото;
- 2) да вршат друга дејност или активност во друго друштво, со ист или сличен предмет на работење, платена или неплатена, за сопствена сметка или за сметка на друго лице;
- 3) да бидат членови на орган на управување или член на надзорен одбор во друго друштво коешто има ист или сличен предмет на работење како и Друштвото;
- 4) во просториите на Друштвото да врши работи за своја или за туѓа сметка.

Престанок на Друштвото

Член 38

Друштвото престанува со:

- 1) одлука на Собранието која ја донесува единствениот акционер;
- 2) правосилна одлука на надлежен орган со која што се утврдува дека уписот на Друштвото бил незаконит односно ништовен;
- 3) во секој друг случај предвиден во закон.

Измена на Статут

Член 39

Иницијатива за измена или дополнување на овој Статут може да поднесе:

- Управниот одбор;
 - Надзорниот одбор;
 - акционерот и
 - синдикалната организација
- Во иницијативата се образложуваат причините и потребата од измени или дополнување на Статутот. Иницијативата ја разгледува Управниот одбор и дава свое мислење, доколку тој не е подносител на иницијативата.

Ако Управниот одбор ја прифати иницијативата, формира комисија за изготвување на нацрт на измените, при што дава насока за изработка. Предлогот на одлуката за измени на Статутот го утврдува Управниот одбор.

Ако Управниот одбор не ја прифати иницијативата, должен е на првата наредна седница да го информира Собранието за тоа.

Собранието одлучува за причините за прифаќање или одбивање на иницијативата за измени на Статутот.

Член 40

Измени на Статутот ќе бидат направени врз основа на одлука на Собранието.

Измената на Статутот влегува во сила со денот на донесувањето на одлуката за измена на Статутот, освен ако со одлуката не е определен друг датум на влегување во сила.

IX. СОРАБОТКА СО СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 41

Друштвото во согласност со закон и Колективен договор обезбедува услови за работа и делување на синдикалната организација.

Член 42

Синдикалната организација може на Управниот одбор да му поднесува предлози, мислења и залелешки во врска со остварувањето и заштитата на правата на работниците утврдени со закон и Колективен договор.

За поднесените предлози, мислења и забелешки Управниот одбор е должен да заеме став и за тоа да ја извести синдикалната организација.

X. РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО

Член 43

Во Друштвото се формира задолжителна општа резерва (општ резервен фонд) и посебна резерва.

Друштвото има задолжителна општа резерва како општ резервен фонд кој е формиран по пат на зафаќање од нето добивката.

Оваа резерва се пресметува и издвојува во износ од 5% од нето добивката, се додека резервите на друштвото не достигнуваат износ кој што е еднаков на една петина од основната главнина. Ако така создадената резерва се намали, мора да се надополни на ист начин.

Додека општата резерва не го надмине определениот износ од став 2 на овој член, може да се употребува само за покривање на загубите.

Во друштвото се создава посебна резерва заради покривање на загуба на друштвото.

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 44

Пречистен текст на Статутот се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

НО Бр.0203-91/4
24 март 2015 година
Скопје

Надзорен одбор
Претседател,
д-р **Илир Мехмеџи**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламирање: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: **ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ**, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015066